

Врз основа на член 24 став 1 и 2 од Законот за извршување на Буџетот на Република Северна Македонија за 2023 година („Службен весник на РСМ“ бр.207/22), а во врска со член 49 став 3 од Законот за здруженија и фондации („Службен весник на РМ“ бр.52/10, 135/11, 55/16 и 239/22) и член 4 од Кодексот на добри практики за финансиска поддршка на здруженија на граѓани и фондации („Службен весник на РМ“ бр.130/07), Министерство за политички систем и односи меѓу заедницитераспишува:

### **ЈАВЕН ПОВИК**

#### **за финансиска поддршка на здруженија и фондации**

Распределбата на средствата од Буџетот на Република Северна Македонија за 2023 година во рамките на Министерството за политички систем и односи меѓу заедниците, Раздел 040.10 – Министерство за политички систем и односи меѓу заедниците, Потпрограма 11 – Промоција на меѓуетнички односи, ставка 463 – Трансфери до невладини организации ќе се врши во согласност со Програмата за финансирање на програмските активности на здруженијата и фондациите за 2023 година („Службен весник на РСМ“ бр 218/23).

#### **1. Вид на програми/проекти што ќе бидат поддржани**

Средствата од Буџетот на Министерството за политички систем и односи меѓу заедниците во вкупен износ од 20.000.000,00 денари, ќе се користат за финансирање на програмските активности на здруженијата и фондациите, преку грантови во износ од 600.000.00 денари, за програми/проекти за следниве:

Нë базë тë ненит 24, параграфи 1 dhe 2 тë Лигит тë Realizimit тë Buxhetit тë Republikës сë Maqedonisë сë Veriut пëр vitin 2023 (“Gazeta Zyrtare e RMV-së“ nr. 207/22), ndërsa në lidhje me nenin 49, paragrafi 3 тë Лигит тë Shoqatave dhe Fondacioneve (“Gazeta Zyrtare e Republikës сë Maqedonisë“ nr. 52/10, 135/11, 55/16 dhe 239/22) dhe neni 4 i Kodeksit тë praktikave тë mira пëр mbështetjen financiare тë shoqatave тë qytetarëve dhe fondacioneve (“Gazeta Zyrtare e Republikës сë Maqedonisë“ nr. 130 / 07), Ministria пëр Sistem Politik dhe Marrëdhënie Ndërmjet Bashkësive shpall:

### **THIRRJE PUBLIKE**

#### **për mbështetje financiare të shoqatave dhe fondacioneve**

Shpërndarja e mjeteve nga Buxheti i Republikës së Maqedonisë së Veriut për vitin 2023, në kuadër të Ministrisë për Sistem Politik dhe Marrëdhënie Ndërmjet Bashkësive, Seksioni 040.10 - Ministria për Sistem Politik dhe Marrëdhënie Ndërmjet Bashkësive, Nënprogrami 11 – Promovimi i marrëdhënieve ndëretnike, pika 463 – Transferi deri te Organizatat joqeveritare do të realizohet në pajtim me Programin për financimin e aktiviteteve programore të shoqatave dhe fondacioneve për vitin 2023 (“Gazeta Zyrtare e RMV-së“ nr. 218/23).

#### **1. Lloji i programeve/projekteve që do të mbështeten**

Mjetet nga Buxheti i Ministrisë për Sistem Politik dhe Marrëdhënie Ndërmjet Bashkësive, me vlerë totale prej 20.000.000,00 denarësh, do të shfrytëzohen për financimin e aktiviteteve programore të shoqatave dhe fondacioneve, nëpërmjet granteve në vlerë prej 600.000,00 denarë, për këto programe / projekte:

А) приоритетни цели:

1. Еднаквост и недискриминација во сите области на општественото живеење;
2. Подобрување на социјалната кохезија и меѓуетничка толеранција;
3. Обезбедување и промоција на вредностите на Охридскиот Рамковен договор (етничкиот, културниот, јазичниот и верскиот идентитет на заедниците);
4. Обезбедување забрзан и одржлив економски раст, повисок животен стандард и квалитет на граѓаните;
5. Успешно водење на пристапните преговори со Европската Унија;
6. Владеење на правото, независност на правосудството, доследна и неселективна борба против криминалот и корупцијата со широка и обврзувачка транспарентност;
7. Квалитетно образование достапно за сите, согласно побарувачката на пазарот на трудот;
8. Модерна и ефикасна јавна администрација базирана на дигитализација која обезбедува квалитетни и брзи услуги за граѓаните и деловните субјекти и
9. Заштита на животната средина, зелен развој, намалување на аерозагадувањето и влијанието на климатските промени.

Б) специфични цели:

- Унапредување на меѓуетничката толеранција и елиминирање на сите видови на дискриминација (расизам, сексизам, дискриминација поради бременост, раѓање или родителство, верска, возрастна дискриминација, дискриминација поради попреченост или болест, трансродова-ЛГБТ дискриминација);
- Промоција на мултиетничкиот карактер на општеството, градење доверба и успешен соживот на припадниците на заедниците на централно и локално ниво;

А) qëllimet prioritare:

1. Barazi dhe mosdiskriminim në të gjitha fushat e jetës shoqërore;
2. Përmirësimi i kohezionit social dhe tolerancës ndëretnike;
3. Sigurimi dhe promovimi i vlerave të Marrëveshjes Kornizë të Ohrit (identiteti etnik, kulturor, gjuhësor dhe fetar i bashkësive);
4. Sigurimi i zhvillimit ekonomik të shpejtë dhe të qëndrueshëm, standard më të lartë dhe cilësi jetësore të qytetarëve;
5. Udhëheqje e sukseshme e bisedimeve negociuese me Bashkimin Europian;
6. Sundimi i së drejtës, pavarësia e gjyqësorit, luftë pa kompromis kundër kimit dhe korrupsionit me transparencë të gjerë dhe obliguese;
7. Arsim cilësor i arritshëm për të gjithë, në pajtim me kërkesën e tregut të punës;
8. Administratë moderne dhe efikase e bazuar në digitalizim që siguron shërbime të shpejta dhe cilësore për qytetarët dhe subjektet juridike dhe
9. Mbrojtja e mjedisit jetësor, zhvillimi i gjelbër, zvogëlimi i ndotjes së ajrit dhe ndikimi i ndryshimeve klimatike

Б) qëllimet specifike:

- Avancimi i tolerancësndëretnike dhe eliminimi i të gjitha llojeve të diskriminimit (racizëm, seksizëm, diskriminim për shkak të shtatëzanisë, lindjes ose prindërimit, diskriminimi fetar, diskriminimi në moshë, diskriminimi për shkak të aftësisë së kufizuar ose sëmundjes, transgjitor – LGBT diskriminim);
- Promovimi i karakterit multietnik të shoqërisë, ndërtimi i besimit dhe bashkëjetesës sësukseshme të pjesëtarëve të bashkësive në nivel qendror dhe lokal;

- Спроведување на начелата кои произлегуваат од Охридскиот Рамковен договор;
- Унапредување на соодветната и правична застапеност на припадниците на заедниците, при вработувањата во администрацијата во сите централни и локални јавни органи и подобрување на меѓучовечките односи меѓу сите вработени;
- Олеснување на спроведувањето на правото на употреба на јазици и азбуки на припадниците на заедниците;
- Промовирање и заштита на културното наследство на припадниците на заедниците;
- Унапредување на меѓуетничката соработка во областа на културата, спортот и образованието;
- Промоција и унапредување на почитувањето на идентитетот на припадниците на заедниците;
- Заштита од дискриминација и инклузија на лицата со посебни потреби во образованието;
- Вклучување на родовата перспектива и прифаќање на различностите во креирањето на политиките во образованието;
- Поддршка во сузбивањето на говорот на омраза во јавната сфера и медиумското известување;
- Поддршка на иновациите во земјоделството (истражувањето, трансферот на напредна технологија, дигитализација), промовирање на вработување, социјална вклученост и развој на руралните средини со поттикнување на младите и жените во руралните средини за развој на
- Zbatimi i parimeve që burojnë nga Marrëveshja Kornizë e Ohrit;
- Avancimi i përfaqësimit të drejtë dhe adekuatë të pjesëtarëve të bashkësive, gjatë punësimeve në administratë në të gjitha organet publike qendrore dhe lokale dhe përmirësimi i marrëdhënieve ndërnjerëzore ndërmjet punëtorëve nga bashkësitë e ndryshme etnike;
- Lehtësimi i zbatimit të përdorimit të së drejtës për përdorimin e gjuhëve dhe alfabetëve të pjesëtarëve të bashkësive;
- Promovimi dhe mbrojtja e trashëgimisë kulturore të pjesëtarëve të bashkësive;
- Avancimi i bashkëpunimit ndëretnik në fushën e bashkëpunimit në sferën e kulturës, sportit dhe arsimit;
- Promovimi dhe avancimi i identitetit të pjesëtarëve të bashkësive;
- Mbrojtja nga diskriminimi dhe inkluziviteti i personave me nevoja të veçanta në arsim;
- Përfshirja e perspektivës gjinore dhe pranimi i dallimeve në krijimin e politikave në arsim;
- Mbështetje në eliminimin e gjuhës së urrejtjes në sferën publike dhe raportimin mediatik.
- Përkrahja e inovacioneve në bujqësi (hulumtimi, transferi në teknologji të avansuar, digjitalizimi), promovimi i punësimit, inkluziviteti social dhe zhvillimi i vendeve rurale me nxitje të rinjve dhe grave në mjediset rurale për zhvillimin e aftësive sipërmarrëse dhe biznese agro private të vetëqëndrueshme;

претприемачки вештини и сопствени агро  
самоодржливи бизниси;

- Унапредување на социјалната сигурност, животниот стандард на граѓаните кои се наоѓаат во социјален ризик и обезбедување на правата за заштита на децата;
- Промовирање и едукација за социјално претприемништво и социјални претпријатија, воспоставување на систем за финансиски стимулации за развој на иницијативи за социјално претприемништво од страна на граѓанските организации;
- Унапредување на околината во која функционира и се развива граѓанското општество, кое придонесува во демократското управување и воспоставување на структурен дијалог со граѓанското општество;
- Јакнење на владеење на правото, преку непристрасно и недискриминирачко спроведување на законите;
- Развивање на систем на правда кој ефикасно ги штити човековите слободи, права и заеднички систем на вредности;
- Одлучна и неселективна борба со организираниот криминал и корупцијата, реформи во насока на владеење на правото и изградба на независни институции;
- Развој на образованието во функција на создавање на личности кои ќе ги почитуваат, негуваат граѓанските права, толеранцијата, различностите, воспитување на духот на мултикултурализмот и интеркултурализмот и оспособување за потребите на пазарот на трудот;
- Ефективно, ефикасно и инклузивно креирање политики, стручна,
- Avancimi i sigurisë sociale , standardit jetësor të qytetarëve që gjenden në rrezik social dhe sigurimi i të drejtave dhe mbrojtja e fëmijëve;
- Promovimi dhe edukimi për sipërmarrësi sociale dhe ndërmarrje sociale, themelimi i sistemit për stimulim financiar për zhvillimin e iniciativave për sipërmarrësi sociale nga ana e organizatave të qytetarëve;
- Avancimi i mjedisit ku funksionon dhe zhvillohet shoqëria qytetare,që kontribun në udhëheqjen demokratike dhe vendosjen e dialogut strukturor me shoqërinë qytetare;
- Përforcimi i sundimit të së drejtës, nëpërmjet zbatimit të paanshëm dhe jodiskriminues të ligjeve;
- Zhvillimi i një sistemi të drejtësisë që në mënyrë efikase i mbron të drejtat dhe liritë e njeriut dhe sistem të përbashkët të vlerave;
- Luftë vendimtare dhe të pakompromistë me krimin e organizuar dhe korrupsionin, reforma në drejtim të sundimit të së drejtës dhe ndërtimin e institucioneve të pavarura;
- Zhvillimi i arsimit në funksion të krijimit të personaliteteve që do të respektojnë, kultivojnë të drejtat qytetare, tolerancën, diversitetet, edukimi në vlerën e multikulturalizimit dhe interkulturalizmit dhe aftësimin për nevojat e tregut të punës;
- Krijimi efektiv, efikas dhe inkluziv i politikave, administratës profesionale, të departizuar

професионална и департизирана администрација и одговорно, отчетно и транспарентно работење на институциите;

- Подобрување на локалните јавни услуги, зголемување на транспарентноста, отчетноста и инклузивноста на локално ниво, подобрување на функционалноста на Комисиите за односи меѓу заедниците на локално ниво ;
- Унапредување на политиките, правната рамка за животна средина и климатска акција, заштита на животната средина од загадување, заштита на природата и одржливо користење на природните ресурси, намалување на климатските промени, вложување во зелена економија и креирање на зелени работни места.

llogaridhënese dhe punë transparente e institucioneve;

- Përmisimi i shërbimeve publike lokale, rritja e transparencës, llogaridhënies dhe inkluziviteti në nivel lokal, përmirsimi i funksionalitetit të Komisioneve për marëdhënie në mes bashkësive në nivel lokal;
- Avancimi i politikave, kornizës ligjore për mjedisin jetësor dhe veprimet klimatik, mbrojtja e ambientit jetësor nga ndotja, mbrojtja e natyrës dhe shfrytëzimi i qëndrueshëm i resurseve natyrore, zvogëlimi i ndryshimeve klimatike, investimi në ekonomi të gjelbëra dhe krijimi i vendeve të gjelbëra të punës;

## 2. Временска рамка и вкупно предвидени/достапни средства

Ќе се доделат грантови во износ од 600.000,00 денари еднократно, за период на спроведување на програми/проекти до **30 јуни 2024 година**.

## 3. Основни организациски критериуми

Основни организациски критериуми кои треба да ги исполнуваат здруженијата и фондациите што учествуваат на овој оглас се:

1. да се регистрирани согласно одредбите на Законот за здруженија и фондации најмалку една година пред објавувањето на јавниот повик;
2. работењето и дејствувањето е насочено кон пошироката јавност и кон интересите на заедницата;
3. да не добиле средства или поднеле пријава од/до друг орган на државната управа или други извори за иста намена и активности за кои поднесуваат пријава, а што би значело двојно финансирање на истите активности од различни извори ( не се однесува на барањата за надомест на делот

## 2. Korniza kohore dhe mjetet e përgjithshme të parapara / në dispozicion

Do të ndahen grante të njehershme në vlerë prej 600.000,00 denarë, për periudhën e zbatimit të programeve / projekteve deri më **30 qershor të vitit 2024**.

## 3. Kriteret themelore organizative

Kriteret themelore organizative që duhet t'i plotësojnë shoqatat dhe fondacionet që marrin pjesë në këtë shpallje janë:

1. të jenë të regjistruara në pajtim me dispozitat e Ligjit të Shoqatavedhe Fondacioneve të paktën një vit para publikimit të thirrjes publike;
2. puna dhe veprimi të jenë të drejtuara kah publiku më i gjërë dhe interesat e bashkësive;
3. të mos kenë marrë mjete ose të kenë dorëzuar një kërkesë nga / deri te një organ tjetër i administratës shtetërore ose burime të tjera për të njëjtin qëllim dhe aktivitete për të cilat ata parashtrojnë kërkesë, që do të thotë financim i dyfishtë i aktiviteteve të njëjta nga burime të ndryshme (nuk i referohet kërkesës

- за кофинансирање на ЕУ проекти од страна на крајните корисници);
4. да имаат поднесено извештај за користењето на средства од Буџетот на Република Северна Македонија по завршување на програмските активности согласно Програмата за финансирање на програмските активности на здруженијата и фондациите;
  5. не постои забрана за користење поддршка од државата во смисла на член 52 од Законот за спречување на корупцијата и судирот на интереси.

пër kompensim nga pjesa e bashkëfinancimit të projekteve të BE-së nga ana e shfrytëzuesve të fundit);

4. të kenë dorëzuar raport për shfrytëzimin e mjeteve nga Buxheti i Republikës së Maqedonisë së Veriut pas përfundimit të aktiviteteve programore në pajtim me Programin për financimin e aktiviteteve programore të shoqatave dhe fondacioneve;
5. të mos kenë ndalim për shfrytëzimin e mbështetjes shtetërore sipas nenit 52 të Ligjit të Parandalimit të Korrupsionit dhe Konfliktit të Interesit.

#### 4. Проценка на квалитетот на програмите/проектите

Проценката на квалитетот на програмите/проектите на здруженијата и фондациите кои ги исполнуваат основните организациски критериуми ќе се врши врз основа на следните посебни програмски критериуми:

#### 4. Vlerësimi i cilësisë së programeve / projekteve

Vlerësimi i cilësisë së programeve / projekteve të shoqatave dhe fondacioneve që i plotësojnë kriteret themelore organizative do të kryhet në bazë të kriterëve të posaçme programore:

Области/ Fushat	Максимум бодови/ Pikat maksimale
<b>1. Организациски капацитет/ Kapaciteti organizativ</b>	<b>20</b>
1.1. Дали здружението/фондацијата има организациска структура и ресурси за спроведување на проектот (вработени, активни волонтери или хонорарно ангажирани лица, канцелариски простор, техничка опрема и способност да раководи со буџетот)/ Nëse shoqata / fondacioni ka strukturë organizative dhe burime për zbatimin e projektit (të punësuar, vullnetarë aktivë ose persona të angazhuar me kohë të pjeshme, hapësirë për zyre, pajisje teknike dhe aftësi për të menaxhuar buxhetin);	10
1.2. Дали здружението/фондацијата има искуство во областа (приоритетната цел) за која се пријавува на јавниот повик/ Nëse shoqata / fondacioni ka përvojë në fushën (qëllimin prioritar) për të cilën aplikon në Thirjen publike.	10
<b>2. Мрежно работење и соработка / Bashkëpunimi dhe puna me rrjet</b>	<b>5</b>
2.1. Дали здружението/фондацијата членува во мрежи и платформи на граѓански организации (национални и меѓународни) и во последните 3	5

<p>години реализирале проекти во соработка со други организации или органи на државната управа/          Nëse shoqata / fondacioni është anëtar i rrjeteve dhe platformave të organizatave qytetare (kombëtare dhe ndërkombëtare) dhe në 3 vitet e fundit ka realizuar projekte në bashkëpunim me organizata të tjera ose organe të administratës shtetërore.</p>	
<b>3. Квалитет на проектот/ Cilësia e projektit</b>	<b>50</b>
<p>3.1. Колку општата цел на проектот ќе придонесе кон реализацијата на дадената приоритетна цел /          Sa do të kontribuojë qëllimi i përgjithshëm i projektit në realizimin e qëllimit të dhënë prioritar</p>	10
<p>3.2. Колку е кохерентен целокупниот проект и дали содржи јасна заложба за негово спроведување /          Sa është koherent projektet i përgjithshëm dhe a përmban angazhim të qartë për zbatimin e tij</p>	10
<p>3.3. Дали спроведувањето на активностите доведуваат до остварување на предвидените резултати во проектот /          Nëse zbatimi i aktiviteteve shpie në realizimin e rezultateve të parapara në projekt?</p>	10
<p>3.4. Дали планот за спроведување е јасен и остварлив/          Nëse plani i zbatimit është i qartë dhe i realizueshëm?</p>	10
<p>3.5. Дали постојат јасно дефинирани индикатори за мерење на постигнувањата /          Nëse ekzistojnë indikatorë të përcaktuar qartë për matjen e arritjeve</p>	10
<b>4. Буџет и ефикасност на трошоците/ Buxheti dhe efikasitet i shpenzimeve</b>	<b>20</b>
<p>4.1. Дали активностите соодветно се одразуваат во буџетот /          Nëse pasqyrohen aktivitetet në mënyrë adekuate në buxhet?</p>	10
<p>4.2. Дали односот помеѓу предвидените трошоци и очекуваните резултати е соодветен /          Nëse është adekuate marrëdhënia midis shpenzimeve të parapara dhe rezultateve të pritura?</p>	10
<p>5. Бодови за поттикнување на рамномерен регионален развој согласно Одлуката за класификација на планските региони според степенот на развиеноста донесена врз основа на Законот за рамномерен регионален развој /          Pikat për inkurajimin e zhvillimit rajonal të barabartë në pajtim me Vendimin për klasifikimin e rajoneve planore sipas nivelit të zhvillimit e sjellurnë bazë të Ligjit të Zhvillimit të Barabartë Rajonal.</p>	5

## 5. Потребна документација која здружението/фондацијата треба да ја достави

Здруженијата и фондациите кои учествуваат на јавниот повик треба да достават:

1. Пријава за финансиска поддршка;
2. Предлог – проект;
3. Копија од тековна состојба од уписот во регистарот на други правни лица за регистрација на здружението/фондацијата не постара од шест месеци;
4. Копија од статутот;
5. Копија од завршната сметка (биланс на состојба и биланс на успех) за 2022 година или изјавата доставена до Централниот регистар дека во 2022 година имале приход помал од 2.500 евра во денарска проттивредност според средниот курс на Народна банка Република Северна Македонијана денот на поднесување на пријавата;
6. Извештај за работата со цели, активности, резултати и извори на финансирање во претходната година;
7. Изјава за основачка структура.

Обрасците: Пријава за финансиска поддршка, Предлог-проект и Изјава за основачка структура се достапни на веб-страницата на Министерството за политички систем и односи меѓу заедниците [www.mpsoz.gov.mk](http://www.mpsoz.gov.mk)

### Напомена:

Здруженијата и фондациите не можат да поднесат повеќе од една пријава за финансиска поддршка по огласот.

Пријавите со непотполна документација или по истекот на предвидениот рок нема да се разгледуваат.

Доставените прилози не се враќаат.

## 6. Рок и начин на доставување на пријавите

Рокот за поднесување на пријавите е 30 дена од денот на објавувањето на Јавниот повик.

## 5. Dokumentacioni i nevojshëm që duhet ta dorëzojë shoqata / fondacioni

Shoqatat dhe fondacionet që marrin pjesë në shpalljen duhet të dorëzojnë:

1. Kërkesë për mbështetje financiare;
2. Propozimprojekt;
3. Kopje të gjendjes aktuale nga regjistrimi në regjistrin e personave të tjerë juridik për regjistrimin e shoqatës / fondacionit jo më të vjetër se gjashtë muaj;
4. Kopje të statutit
5. Kopje të llogarisë përmblyllëse (bilanci i gjendjes dhe bilanci i suksesit) për vitin 2022 ose deklaratë e dorëzuar në Regjistrin Qendror se në vitin 2022 kanë pasur të ardhura më pak se 2,500 euro në kundërvlerë të denarit sipas kursit mesatar të këmbimit të Bankës Kombëtare të Republikës së Maqedonisë së Veriut në ditën e dorëzimit të aplikacionit;
6. Raport për punën me qëllime, aktivitete, rezultate dhe burime të financimit në vitin paraprak ;
7. Deklaratë për strukturën themeluese.

Formularët: Kërkesë për mbështetje financiare, Propozim projekti dhe Deklarata për strukturën themeluese janë në dispozicion në web-faqen e Ministrisë për Sistem Politik dhe Marrëdhënie Ndërmjet Bashkësive [www.mpsoz.gov.mk](http://www.mpsoz.gov.mk)

### Vërejtje:

Shoqatat dhe fondacionet nuk mund të parashtrajnë më shumë se një kërkesë për mbështetje financiare pas shpalljes.

Kërkesat me dokumentacion të pakompletuar ose pas përfundimit të afatit nuk do të merren parasysh.

Bashkëngjitjet e dorëzuara nuk kthehen.

## 6. Afati dhe mënyra e dorëzimit të kërkesave

Afati për dorëzimin e kërkesave është 30 ditë nga dita e publikimit të Thirrjes publike.



Пријавата со целокупната документација, во затворен плик со ознака „Оглас за финансиска поддршка на здруженија и фондации“ треба да се достави преку пошта, на адреса:

Министерството за политички систем и односи меѓу заедниците

Адреса: Филип Втори Македонски бр.11  
1000 Скопје

или лично во архивата на Министерството за политички систем, во работни денови од 8:00 до 16:00 часот.

**Прашања за појаснување може да се поставуваат на [ngo@mpsoz.gov.mk](mailto:ngo@mpsoz.gov.mk) до 14.11.2023 година**

Здруженијата и фондациите учесници на огласот ќе бидат известени за резултатите во рок од 10 дена од денот на донесување на Одлуката за распределба на средства од Буџетот на Република Северна Македонија за 2023 година наменети за финансирање на програмски активности на здруженија и фондации.

Kërkesa me dokumentacionin e plotë, në një zarf të mbyllur të shënuar "Shpallje për mbështetjen financiare të shoqatave dhe fondacioneve" duhet të dorëzohen nëpërmjet postës, në adresën:

Ministria për Sistem Politik dhe Marrëdhënie Ndërmjet Bashkësive

Adresa: "Filipi i Dytë i Maqedonisë" nr.11  
1000 Shkup

ose personalisht në arkivin e Ministrisë për Sistem Politik dhe Marrëdhënie Ndërmjet Bashkësive, në ditët e punës nga ora 08:00 deri në 16:00.

**Pyetje për sqarim mund të parashtrohen në [ngo@mpsoz.gov.mk](mailto:ngo@mpsoz.gov.mk) deri më 14.11.2023**

Shoqatat dhe fondacionet pjesëmarrëse në shpallje do të njoftohen për rezultatet në afat prej 10 ditësh nga dita e miratimit të Vendimit për shpërndarjen e mjeteve nga Buxheti i Republikës së Maqedonisë së Veriut për vitin 2023 të destinuara për financimin e aktiviteteve programore të shoqatave dhe fondacioneve.